

ГРЦИЈА ЌЕ СЕ ПРЕИМЕНУВА ВО МАКЕДОНИЈА?!

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Тема

Нашите јужни соседи, Грците, или како што сами се нарекуваат Елини, евидентно е - не го сакаат својот национален идентитет (грчки) и сакаат да го менуваат. Следствено на тоа ќе го менуваат и името на својата држава. Се чувствуваа како потомци по крв на нивниот антички најголем воен непријател, и тогаш, од нив наречен варварин - Александар Македонски. Многу ја сакаат античката македонска историја, култура и се задоени дека е исклучително само нивна. Затоа, наместо Елини (Грци) ќе се именуваат како Македонци, а државата, најверојатно сакаат да им се вика Македонија. Неверојатно, но според нивната и досегашната ирационалност, од сегашните Елини (Грци) и нивното државно и политичко водство може и тоа да се очекува.

Намерата за преименување на националниот идентитет и на државата веќе неколку години сè почесто и гласно се најавува. На неодамнешната воена парада во Солун, пред бројни гости, министри за одбрана на повеќе држави од Југоисточна Европа, грчките војници-парадери хистерично ја искажуваа својата волја за нов идентитет: "Во крвта на секој вистински Грк тече македонска крв. Македонија е грчка, не ја даваме на 'скопјани'".

На претходни слични воени и државни манифестации на Грција, исто така, беше нагласувана свеста за Елините дека тие се потомци на античките Македонци, дека античката македонска историја е нивен континуитет и дека "дрскост е од 'ФАЈРОМ' што им ја присвојува историјата: 'Македонија е единствена и само грчка'".

Грчките власти пред само 2-3 децении ги лансираа лажните аргументи дека Македонија е грчка, отсекогаш била грчка, дека Грците се потомци на славните антички Македонци. Таа лага нон-стоп ја повторуваа по принципот на Гебелсовата парола "сто пати кажана лага и за оној кој прв пат ја смислил и изрекол е единствена вистина", и денес се убедени дека е така. Со така испран мозок Грците имаат право да посакуваат да си ги преименуваат националниот идентитет и името на државата според името на "нивните" претходници. Но, секој кој малку ја познава историјата со право ќе констатира дека Грците се во голема заблуда. Историските факти се поинакви.

Факт е дека Грција како држава е формирана во 1830 година од дотогаш полис-државички на иницијатива и со помош на тогаш влијателните монархистички држави во Европа. Таа нова држава од север граничела со отоманската про-

винција Македонија. Ниту дел од денешна Егејска Македонија не влегол во состав на таа држава. Таа провинција тогаш за нив била варварска територија, во неа не живееле Грци. На Грција не ѝ припаѓала територија од Македонија сè до 1913 година. Таа година со Букурешкиот договор за мир, отоманската провинција Македонија била распарчена, односно расподелена на Србија (Вардарска Македонија, денешна Република Македонија), на Бугарија (денешна Пиринска Македонија) и најголем дел на Грција (Егејска Македонија или до пред некое време - Северна Грција).

Со Букурешкиот договор од 1913 година Грција прв пат се здобива со територија од етничка Македонија. Со подарокот територија од Македонија, Грција со тој договор добива и обврска на домицилното население да им обезбеди и да практикува културен и образован развој на сопствен јазик, на којшто зборува тоа население. Но, Грција ја користи кризната состојба во Европа и регионот (Балканските војни, Првата светска војна, Октомвриската револуција), поради која европските сили биле ангажирани со свои проблеми и не извршува ништо од обврските, напротив, таа спроведува репресивни мерки кон македонското население, врши притисок за асимилирање на Македонците, издава разни декрети за забрана на користење на македонскиот јазик. Во тој период Грција извршува и "размена" на населението. Ги прогонува Турците од Македонија и на нивните имоти ги доселува Грците од Мала Азија, од Ерменија... Оттогаш на таа територија живеат и Грци. За време на Граѓанската војна во Грција, 1948 година, и подоцна врши терор врз македонското население, го протерува и нивните имоти им ги конфискува. Подоцна, со декрет им забранува враќање на протераните доколку не се идентификуваат како Грци.

Овие факти не ѝ се непознати на Европа, ги има во нивните дипломатски архиви, но во својствен стил, не го караат своето милениче (Грција). Најновиот "компромисен" став на Грција во однос на прашањето за името на Р Македонија да биде со географска одредница Северна Македонија, а Македонија да биде идно име на Грција, односно Грција да се преименува во Македонија. А во одредена иднина денешна Грција и Р Македонија да бидат во единствена федерална или конфедерална заедничка држава Македонија.

Харалампи Арсовски



FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSPANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

		Büro Makedonija Tel. 048 / 473 315 Mob. 070 / 711 788	Büro Stuttgart Tel. 0711 / 8 17 78 72 Fax 0711 / 8 17 78 73 Mob. 0171 / 5 46 32 20 0172 / 7 62 20 49
---	---	--	---

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de

ФОЛКЛОРОТ ДЕМОНИСТРИРА МИНАТО, СЕГАШНОСТ И ИДНИНА НА ЕДЕН НАРОД

Тема

Културно-уметничкото друштво "ГЕРДАН" неодамна го прослави своето 40-годишно постоење, кое преку игра и песна ја шири, зајакнува, воскреснува македонската култура на Балканот. "ГЕРДАН" е прво културно-уметничкото друштво во Охрид, а се формира со цел да ги собере сите стари песни, ора, обичаи, носии во градот и околината, кои потоа успеа да ги постави музички и кореографски оригинално и да ги прикаже пред јавноста преку многубројни концерти, одржани во Македонија, низ многу градови и села на тогашна Југославија, како и во многу европски држави.

Ова друштво името го доби по украсниот накит од нижани бисери или пари, кој го носат невестите и младите девојки околу вратот.

Фолклорот е жива уметност на еден народ, тој образува, воспитува, фолклорот зборува и ја полни душата и очите на секој гледач. Фолклорот демонстрира минато, сегашност и иднина на еден народ т.е. спречување на заборавот.

Македонската култура е една од темелите на европската култура. Македонија е место на првата цивилизација во Европа од која произлегле многу подоцнежни земји и држави,

кои презеле, а и ден денес крадат и слават дел од македонската култура. А, од друга страна, пак, го негираат постоењето на македонската нација, како и автентичноста на македонскиот јазик, обичаи и култура.

Членувањето во фолклорен ансамбл за младите претставува формирање лик со морални и патриотски особини, градење уметничка душа. А "ГЕРДАН" тоа го постигнува 40 години.

Четириесет години постоење на КУД "ГЕРДАН" е период исполнет со културна борба преку ора, песни, носии, обичаи и традиции, како доказ за опстојувањето на Македонија низ вековите.

Славко Ј. Ѓоргоски,
прв играорец и кореограф на КУД "ГЕРДАН"

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ПЗУ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

ДЕНТА НОВА

- пломбирање
- лечење
- вадење
- протетика
- ортодонција
- имплантологија

Њу Делхиска 4
локал 11, Скопје
+389 75 577 600
+389 75 471 947
denta_nova@yahoo.com



СО ОВОЈ КУПОН ИМАТЕ 20 % ПОПУСТ
ЗА СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ ВО
ОРДИНАЦИЈАТА "ДЕНТА НОВА"